

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 97

9 април 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1424. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба.....	2	1428. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба	3
1425. Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.....	2	1429. Уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време на вонредна состојба.....	4
1426. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба.....	2	1430. Уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за време на вонредна состојба.....	4
1427. Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба.....	3	1431. Одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчислено од месо и живинско сало, неисотопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени	5
		1432. Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондосите	7
		Огласен дел	1-8

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1424.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20 и 76/20), во членот 3-з, по зборовите „со законска сила“ се додаваат зборовите „и за припадниците на Армијата на Република Северна Македонија коишто ги обезбедуваат затворите“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2449/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1425.

Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА
КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА
НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ
2020 ГОДИНА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 93/20), во член 4, во ставот 1., во точката в), по зборот „невработеност“ се додаваат зборовите: „(за мерките од проектот „Македонија вработува“)“.

Во ставот 2., алинејата 1 се брише.

Член 2

Во член 6, во став 2., зборот „четири“, се заменува со зборот „два“, а зборот „септември“, се заменува со зборот „јули“.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2785/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1426.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И
НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/20), во членот 3, по зборовите „Министерството за одбрана“, се става записка и се додаваат зборовите: „затворската полиција“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2865/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1427.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА НА ИЗБРАНИТЕ,
ИМЕНУВАНИТЕ И НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на траење на вонредната состојба.

Член 2

Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на избраните и именуваните лица во јавниот сектор, и тоа на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија, Претседателот на Република Северна Македонија, функционерите кои ги именува Претседателот на Република Северна Македонија, претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, функционерите и лицата кои ги избира или именува Собранието на Република Северна Македонија, претседателот на Владата на Република Северна Македонија и избраните и именуваните лица од Владата на Република Северна Македонија, градоначалниците и лицата кои остваруваат право на плата по престанувањето на функцијата, согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, именувани лица од Владата на Република Северна Македонија кои остваруваат право на плата согласно Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија, претседател и членови, односно лице кое раководи со регулаторно тело, лицата кои раководат со институциите кои вршат дејности од областа на образованието, културата, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, и во институциите кои вршат работи од јавен интерес утврден со закон, а се организирани како агенции, фондови, правни лица на кои им е доверено вршење на јавно овластување, јавни установи, јавните

претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од градот Скопје и од општините во градот Скопје и акционерските друштва во целосна сопственост на државата.

Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат и на назначените државни секретари, генерални секретари, секретарот на Градот Скопје и секретарите на општините, кои остваруваат право на плата согласно Законот за административни службеници.

Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат и на избраните судии кои остваруваат право на плата согласно Законот за платите на судиите и на избраните јавни обвинители кои остваруваат право на плата согласно Законот за платите на јавните обвинители.

Член 3

На избраните, именуваните и назначените лица од членот 2 од оваа уредба со законска сила, за месеците април и мај 2020 година им се исплатува плата во висина на минимална плата утврдена за месец декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 денари.

Член 4

Одредбите од оваа уредба со законска сила не се однесуваат на избраните и именуваните лица во јавните здравствени установи.

Член 5

Ова уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2867/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1428.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ
СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/20), во член 2, во ставот 3, по зборовите: „царинските службеници“, се додаваат зборовите: „затворската полиција“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2876/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1429.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА

Член 1

Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/09, 53/11, 41/15, 53/16 и 83/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За доставување на извештајот за реализираната програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година, како и извештај за работата на Советот за 2019 година и извештај на Одборот за надзор на материјално-финансиска контрола за 2019 година, важноста на сертификатите за акредитација, постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорот за исполнување на барањата за акредитација над телата за оценка на сообразност, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите за доставување на извештајот за реализираната програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година, како и извештајот за работата на Советот за 2019 година и извештајот на Одборот за надзор на материјално-финансиска контрола за 2019 година, се одложуваат за време на траење на вонредната состојба.

Член 3

Важноста на сертификатите за акредитација чиј рок е истечен или ќе истече за време на траење на вонредната состојба и на сертификатите за акредитација чиј рок ќе истече во период од четири месеци по престано-

кот на траење на вонредната состојба, се продолжува до завршување на постапката за ре-акредитација од првото наредно оценување.

Тела за оценка на сообразност чиј сертификат за акредитација истекол или ќе истече за време на траење на вонредната состојба се должни да иницираат постапка за ре-акредитација во рок од 30 дена по престанок на траење на вонредната состојба.

Член 4

Надзорите над исполнување на барањата за акредитација и постапките за ре-акредитација кои требало или треба да се реализираат за време на траење на вонредната состојба се одложуваат за време на траење на вонредната состојба и ќе се реализираат по престанок на траење на вонредната состојба.

Член 5

За време на траење на вонредната состојба може да се завршат постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорните оценувања чии оценувања се реализирани и со оценка на потребните документи.

Член 6

Телата за оценка на сообразност за време на траење на вонредната состојба можат да достават барање и пријава за акредитација и други документи во врска со постапките за акредитација по електронски пат.

Член 7

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2959/1
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1430.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За роковите за одлучување на барањата за одобрување на финансиска поддршка и исплата на финансиска поддршка, за склучување на договори за финансиска поддршка, намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни обврски од договорите за финансиска поддршка, за дополнување или дообјаснување на барањата за финансиска поддршка, за извршувањето на контроли на лице место пред истекот на договорите за финансиска поддршка, за роковите определени во договорите за финансиска поддршка како и за распишаните јавни повици за доставување на барања за финансиска поддршка по ИПАРД Програмата 2014-2020, за време на траењето на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите определени согласно Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за одлучување по барањата за одобрување на финансиска поддршка и исплата на финансиска поддршка, за склучување на договори за финансиска поддршка, намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни обврски од договорите за финансиска поддршка, за дополнување или дообјаснување на барањата за финансиска поддршка, за роковите за реализација на инвестициите предмет на договорите за финансиска поддршка, извршувањето на контроли на лице место на договорите за финансиска поддршка кои истекуваат или ќе истечат за време на траењето на вонредната состојба се одложуваат, и се продолжуваат за 60 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Роковите определени во договорите за финансиска поддршка за реализација на инвестицијата предмет на договорот престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат да течат по истекот на траењето на вонредната состојба но само за онолку денови колку што престанале и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Член 4

Роковите за доставување на барања за финансиска поддршка определени во јавниот повик за доставување на барања за финансиска поддршка по ИПАРД Програмата 2014-2020 се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат да течат по престанок на траењето на вонредната состојба.

Член 5

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3004/1
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1431.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНО ОД МЕСО И ЖИВИНСКО САЛО, НЕИСТОПЕНИ ИЛИ ПОИНАКУ ИЗДВОЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СОЛЕНИ, ВО САЛАМУРА, СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки-царинската стапка при увоз на следните стоки во следните количини:

Тарифна ознака	Наименование	Количина (во кгр.)
0203	Месо свинско	
	-Замрзнато:	
0203 22	--Бутови (шунки), плешки и парчиња од нив, со коски:	
	---Од домашни свињи:	
0203 22 11 00	----Бутови (шунки) и парчиња од нив	6.000
0203 29	--Друго:	
0203 29 13 00	----Грб и парчиња од него, со коски	88.000
0203 29 15 00	----Гради со потрбушина (потрбушина) и парчиња од нив	846.000
	----Друго:	
0203 29 55 00	-----Без коски	5.068.000
0209	Свинско сало, исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени:	
0209 10	-Од свињи:	
	--Поткожно свинско сало:	
0209 10 11 00	---Свежо, разладено, замрзнато, солено или во саламура	310.000

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-регистрации производители на преработки од месо ќе ги увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од вкупно употребените сировини во производството, фактурираната и наплатена количина на готови производи во кои како сировина се користени стоките од став 1 на овој член во претходната година.

Член 2

За остварување на правото од член 1 на оваа одлука кон царинската декларација се поднесува:

- Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дека корисникот е регистриран производител на преработки од месо и

- Мислење од Стопанската комора на Македонија за исполнување на економскиот услов остварено производство, фактурирана и наплатена количина на готови производи во кои како сировина се користени стоки од член 1 став 1 на оваа одлука во претходната година.

Член 3

Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условите поради кои стоката е ставена во слободен промет со намалување на увозните давачки односно со ослободување од царинските давачки, кога стоката се извезува или уништува, кога стоката е употребена за други цели кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските давачки се платени.

Царинската управа на Република Северна Македонија на крајот на секој месец доставува извештај до Министерството за финансии и Министерството за економија за спроведување на мерката согласно членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Стопанската комора на Македонија доставува податоци до Министерството за економија и Министерството за финансии за издадени мислења согласно член 2 алинеја 2 од оваа одлука.

Член 5

Стоките од член 1 од оваа одлука се увезуваат до завршувањето на траењето на вонредната состојба на територија на Република Северна Македонија.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 255 /19).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2404/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1432.

Врз основа на членот 4 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУ- ЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во посебниот дел во првата потколонија од колоната Расходи на Основен буџет, се врши прераспределба на средства во износ од 6.542.000.000 денари дадена во Прилог, која е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2866/1
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ПРИЛОГ						
Опис						Намалување
						6,542,000,000
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					5,350,000
	20	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РСМ				5,350,000
		40	Плати и надоместоци			550,000
			401	Основни плати		366,000
			402	Придонеси за социјално осигурување		184,000
		42	Стоки и услуги			4,500,000
			420	Патни и дневни расходи		2,000,000
			425	Договорни услуги		500,000
			426	Други тековни расходи		2,000,000
		48	Капитални расходи			300,000
			483	Купување на мебел		300,000
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ					5,468,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА				758,000
		40	Плати и надоместоци			258,000
			401	Основни плати		172,000
			402	Придонеси за социјално осигурување		86,000
		42	Стоки и услуги			500,000
			426	Други тековни расходи		500,000
	20	РАЗУЗНАВАЊЕ				4,710,000
		40	Плати и надоместоци			1,210,000
			401	Основни плати		806,000
			402	Придонеси за социјално осигурување		404,000
		48	Капитални расходи			3,500,000
			480	Купување на опрема и машини		2,000,000
			482	Други градежни објекти		1,500,000
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					77,832,000
	20	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА				49,603,000
		40	Плати и надоместоци			20,603,000
			401	Основни плати		13,728,000
			402	Придонеси за социјално осигурување		6,875,000
		42	Стоки и услуги			25,000,000
			420	Патни и дневни расходи		15,000,000
			423	Материјали и ситен инвентар		2,000,000
			424	Поправки и тековно одржување		1,000,000
			425	Договорни услуги		3,000,000
			426	Други тековни расходи		2,000,000
			427	Привремени вработувања		2,000,000
		48	Капитални расходи			4,000,000
			480	Купување на опрема и машини		1,000,000
			485	Вложувања и нефинансиски средства		3,000,000
	21	КОНТАКТИ СО ГРАЃАНИ				2,000,000
		42	Стоки и услуги			2,000,000
			425	Договорни услуги		1,000,000
			426	Други тековни расходи		1,000,000
	23	СОБРАНИСКИ КАНАЛ				21,079,000
		42	Стоки и услуги			1,000,000
			424	Поправки и тековно одржување		1,000,000
		48	Капитални расходи			20,079,000
			480	Купување на опрема и машини		20,079,000
	26	ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ				2,500,000
		42	Стоки и услуги			1,500,000
			420	Патни и дневни расходи		500,000
			425	Договорни услуги		500,000
			426	Други тековни расходи		500,000
		48	Капитални расходи			1,000,000
			480	Купување на опрема и машини		1,000,000
	27	СОВЕТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР				2,650,000

Опис			Намалување
	42	Стоки и услуги	2,150,000
	420	Патни и дневни расходи	500,000
	425	Договорни услуги	1,650,000
	48	Капитални расходи	500,000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	500,000
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА		2,372,000
	20	ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА	2,372,000
	40	Плати и надоместоци	372,000
	401	Основни плати	248,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	124,000
	42	Стоки и услуги	1,500,000
	420	Патни и дневни расходи	1,500,000
	48	Капитални расходи	500,000
	480	Купување на опрема и машини	500,000
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА		3,621,000
	20	СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	3,621,000
	40	Плати и надоместоци	1,221,000
	401	Основни плати	814,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	407,000
	42	Стоки и услуги	2,000,000
	420	Патни и дневни расходи	500,000
	425	Договорни услуги	500,000
	426	Други тековни расходи	1,000,000
	48	Капитални расходи	400,000
	480	Купување на опрема и машини	200,000
	482	Други градежни објекти	200,000
02004	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА		3,038,000
	20	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	3,038,000
	40	Плати и надоместоци	1,088,000
	401	Основни плати	725,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	363,000
	42	Стоки и услуги	950,000
	420	Патни и дневни расходи	300,000
	425	Договорни услуги	200,000
	426	Други тековни расходи	300,000
	427	Привремени вработувања	150,000
	48	Капитални расходи	1,000,000
	486	Купување на возила	1,000,000
02005	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА		1,005,000
	20	ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА	1,005,000
	40	Плати и надоместоци	705,000
	401	Основни плати	470,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	235,000
	42	Стоки и услуги	300,000
	420	Патни и дневни расходи	200,000
	425	Договорни услуги	100,000
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ		246,000
	20	ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	246,000
	40	Плати и надоместоци	246,000
	401	Основни плати	161,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	85,000
02007	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ		906,000
	20	РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	906,000
	40	Плати и надоместоци	806,000
	401	Основни плати	537,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	269,000
	48	Капитални расходи	100,000
	483	Купување на мебел	100,000
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ		552,000

Опис				Намалување
	20	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ		552,000
	40	Плати и надоместоци		552,000
		401	Основни плати	368,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	184,000
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА			121,000
	20	СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА		121,000
	40	Плати и надоместоци		121,000
		401	Основни плати	81,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	40,000
02011	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА			9,700,000
	20	ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА		9,700,000
	40	Плати и надоместоци		7,000,000
		401	Основни плати	5,335,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	1,665,000
	42	Стоки и услуги		1,100,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	400,000
		423	Материјали и ситен инвентар	150,000
		424	Поправки и тековно одржување	100,000
		425	Договорни услуги	150,000
		426	Други тековни расходи	100,000
	48	Капитални расходи		1,600,000
		480	Купување на опрема и машини	300,000
		482	Други градежни објекти	250,000
		483	Купување на мебел	150,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	300,000
		486	Купување на возила	600,000
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС				
02012	ВО ВТОР СТЕПЕН			1,631,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		1,631,000
	40	Плати и надоместоци		1,531,000
		401	Основни плати	1,020,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	511,000
	42	Стоки и услуги		100,000
		420	Патни и дневни расходи	50,000
		425	Договорни услуги	50,000
02013	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ			765,000
	20	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА		765,000
	40	Плати и надоместоци		315,000
		401	Основни плати	210,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	105,000
	42	Стоки и услуги		300,000
		420	Патни и дневни расходи	300,000
	48	Капитални расходи		150,000
		480	Купување на опрема и машини	100,000
		483	Купување на мебел	50,000
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТ НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА				
02014	И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА			1,223,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		1,223,000
	40	Плати и надоместоци		1,073,000
		401	Основни плати	715,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	358,000
	42	Стоки и услуги		50,000
		420	Патни и дневни расходи	50,000
	48	Капитални расходи		100,000
		480	Купување на опрема и машини	50,000
		483	Купување на мебел	50,000
02015	ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА			50,250,000

Опис			Намалување
20	ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА		50,250,000
40	Плати и надоместоци		300,000
401	Основни плати		200,000
402	Придонеси за социјално осигурување		100,000
42	Стоки и услуги		5,000,000
424	Поправки и тековно одржување		5,000,000
48	Капитални расходи		44,950,000
485	Вложувања и нефинансиски средства		44,950,000
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		3,100,000
20	УСТАВЕН СУД		3,100,000
40	Плати и надоместоци		1,700,000
401	Основни плати		1,133,000
402	Придонеси за социјално осигурување		567,000
42	Стоки и услуги		1,400,000
420	Патни и дневни расходи		500,000
423	Материјали и ситен инвентар		200,000
424	Поправки и тековно одржување		100,000
425	Договорни услуги		300,000
426	Други тековни расходи		300,000
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		840,125,000
10	АДМИНИСТРАЦИЈА		85,735,000
40	Плати и надоместоци		10,735,000
401	Основни плати		7,153,000
402	Придонеси за социјално осигурување		3,582,000
42	Стоки и услуги		4,000,000
426	Други тековни расходи		3,000,000
427	Привремени вработувања		1,000,000
46	Субвенции и трансфери		17,000,000
463	Трансфери до невладини организации		12,000,000
464	Разни трансфери		5,000,000
48	Капитални расходи		54,000,000
480	Купување на опрема и машини		1,500,000
482	Други градежни објекти		500,000
483	Купување на мебел		2,000,000
488	Капитални дотации до ЕЛС		50,000,000
12	КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ		2,390,000
40	Плати и надоместоци		420,000
401	Основни плати		282,000
402	Придонеси за социјално осигурување		138,000
42	Стоки и услуги		1,500,000
425	Договорни услуги		1,500,000
48	Капитални расходи		470,000
480	Купување на опрема и машини		470,000
13	ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ		18,740,000
40	Плати и надоместоци		140,000
401	Основни плати		94,000
402	Придонеси за социјално осигурување		46,000
42	Стоки и услуги		18,300,000
420	Патни и дневни расходи		2,500,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500,000
425	Договорни услуги		15,000,000
426	Други тековни расходи		300,000
48	Капитални расходи		300,000
483	Купување на мебел		300,000
14	ИСЕЛЕНИШТВО		6,000,000
46	Субвенции и трансфери		6,000,000
464	Разни трансфери		6,000,000
16	ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ		50,000,000
42	Стоки и услуги		50,000,000

Опис				Намалување
		425	Договорни услуги	50,000,000
17	КОМИТЕТ ЗА ВОДЕЊЕ НА СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ			260,000
	42	Стоки и услуги		100,000
	420	Патни и дневни расходи		100,000
	48	Капитални расходи		160,000
	480	Купување на опрема и машини		100,000
	483	Купување на мебел		60,000
30	ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА			257,000,000
	42	Стоки и услуги		2,000,000
	425	Договорни услуги		2,000,000
	48	Капитални расходи		255,000,000
	480	Купување на опрема и машини		5,000,000
	485	Вложувања и нефинансиски средства		250,000,000
Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА			4,000,000
	42	Стоки и услуги		4,000,000
	420	Патни и дневни расходи		4,000,000
Д7	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ			50,000,000
	42	Стоки и услуги		50,000,000
	425	Договорни услуги		50,000,000
Д8	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ			45,000,000
	48	Капитални расходи		45,000,000
	482	Други градежни објекти		45,000,000
Д9	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ			320,000,000
	46	Субвенции и трансфери		320,000,000
	464	Разни трансфери		320,000,000
К6	РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА			1,000,000
	42	Стоки и услуги		1,000,000
	425	Договорни услуги		1,000,000
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РСМ			208,345,000
10	АДМИНИСТРАЦИЈА			8,845,000
	40	Плати и надоместоци		245,000
	401	Основни плати		163,000
	402	Придонеси за социјално осигурување		82,000
	42	Стоки и услуги		3,000,000
	425	Договорни услуги		1,500,000
	426	Други тековни расходи		500,000
	427	Привремени вработувања		1,000,000
	46	Субвенции и трансфери		4,600,000
	461	Субвенции за јавни претпријатија		4,600,000
	48	Капитални расходи		1,000,000
	485	Вложувања и нефинансиски средства		1,000,000
11	ТРАНСПОРТ			5,000,000
	42	Стоки и услуги		5,000,000
	420	Патни и дневни расходи		500,000
	424	Поправки и тековно одржување		1,500,000
	425	Договорни услуги		3,000,000
1А	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ			14,000,000
	48	Капитални расходи		14,000,000
	481	Градежни објекти		14,000,000
1Б	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ			170,000,000
	48	Капитални расходи		170,000,000
	482	Други градежни објекти		170,000,000
30	АВИО СЛУЖБА			10,500,000
	42	Стоки и услуги		10,500,000
	420	Патни и дневни расходи		1,500,000
	424	Поправки и тековно одржување		5,000,000

Опис				Намалување
		425	Договорни услуги	4,000,000
04003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО			156,000
	20	АДМИНИСТРАЦИЈА		156,000
		40	Плати и надоместоци	156,000
		401	Основни плати	104,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	52,000
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			8,004,000
	20	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО		8,004,000
		40	Плати и надоместоци	4,794,000
		401	Основни плати	3,194,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	1,600,000
		42	Стоки и услуги	960,000
		420	Патни и дневни расходи	300,000
		425	Договорни услуги	160,000
		426	Други тековни расходи	500,000
		46	Субвенции и трансфери	1,500,000
		464	Разни трансфери	1,500,000
		48	Капитални расходи	750,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
		483	Купување на мебел	250,000
04008	АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА			1,829,000
	20	АДМИНИСТРАЦИЈА		1,829,000
		40	Плати и надоместоци	329,000
		401	Основни плати	219,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	110,000
		42	Стоки и услуги	700,000
		424	Поправки и тековно одржување	500,000
		425	Договорни услуги	200,000
		48	Капитални расходи	800,000
		486	Купување на возила	800,000
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА			28,600,000
	20	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА		15,132,000
		42	Стоки и услуги	5,500,000
		420	Патни и дневни расходи	2,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,500,000
		426	Други тековни расходи	1,000,000
		46	Субвенции и трансфери	4,470,000
		464	Разни трансфери	4,470,000
		48	Капитални расходи	5,162,000
		480	Купување на опрема и машини	2,212,000
		481	Градежни објекти	1,500,000
		483	Купување на мебел	650,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	800,000
	30	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА		2,000,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
	50	ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА		10,074,000
		42	Стоки и услуги	8,074,000
		420	Патни и дневни расходи	4,000,000
		425	Договорни услуги	3,574,000
		426	Други тековни расходи	500,000
		48	Капитални расходи	2,000,000
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000
	60	ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ		1,394,000
		42	Стоки и услуги	1,344,000
		420	Патни и дневни расходи	744,000
		425	Договорни услуги	500,000
		426	Други тековни расходи	100,000

Опис				Намалување
		48	Капитални расходи	50,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	50,000
04010	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ			15,215,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		4,015,000
		40	Плати и надоместоци	375,000
		401	Основни плати	250,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	125,000
		42	Стоки и услуги	3,050,000
		420	Патни и дневни расходи	1,650,000
		427	Привремени вработувања	1,400,000
		48	Капитални расходи	590,000
		483	Купување на мебел	300,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	290,000
	11	ПРОМОЦИЈА НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ		6,000,000
		46	Субвенции и трансфери	6,000,000
		463	Трансфери до невладини организации	6,000,000
	13	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ		3,800,000
		42	Стоки и услуги	3,800,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
		426	Други тековни расходи	800,000
	14	ИНФО ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ		1,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500,000
		425	Договорни услуги	350,000
		426	Други тековни расходи	150,000
	K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ		400,000
		42	Стоки и услуги	400,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		425	Договорни услуги	150,000
		426	Други тековни расходи	100,000
04012	АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ			813,000
	20	ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ		813,000
		40	Плати и надоместоци	198,000
		401	Основни плати	132,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	66,000
		46	Субвенции и трансфери	500,000
		464	Разни трансфери	500,000
		48	Капитални расходи	115,000
		481	Градежни објекти	70,000
		483	Купување на мебел	15,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	30,000
04013	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ			569,000
	20	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ		569,000
		40	Плати и надоместоци	119,000
		401	Основни плати	79,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	40,000
		42	Стоки и услуги	350,000
		425	Договорни услуги	350,000
		48	Капитални расходи	100,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	100,000
04014	ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ			1,845,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		1,845,000
		40	Плати и надоместоци	1,295,000
		401	Основни плати	863,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	432,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
		425	Договорни услуги	200,000
		426	Други тековни расходи	100,000

Опис				Намалување
		48	Капитални расходи	50,000
		480	Купување на опрема и машини	50,000
04015	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ			24,129,000
	20	ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ		24,129,000
		40	Плати и надоместоци	129,000
		401	Основни плати	86,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	43,000
		42	Стоки и услуги	11,200,000
		423	Материјали и ситен инвентар	200,000
		424	Поправки и тековно одржување	500,000
		425	Договорни услуги	9,500,000
		426	Други тековни расходи	1,000,000
		48	Капитални расходи	12,800,000
		480	Купување на опрема и машини	3,400,000
		481	Градежни објекти	1,200,000
		483	Купување на мебел	1,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	6,000,000
		486	Купување на возила	1,200,000
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА			1,431,000,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		31,000,000
		40	Плати и надоместоци	1,000,000
		401	Основни плати	666,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	334,000
		42	Стоки и услуги	20,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	15,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
		426	Други тековни расходи	3,000,000
		46	Субвенции и трансфери	10,000,000
		464	Разни трансфери	10,000,000
	11	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО		20,000,000
		42	Стоки и услуги	20,000,000
		420	Патни и дневни расходи	20,000,000
	12	МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ		27,000,000
		42	Стоки и услуги	27,000,000
		420	Патни и дневни расходи	7,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5,000,000
		426	Други тековни расходи	15,000,000
	1A	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО		20,000,000
		48	Капитални расходи	20,000,000
		480	Купување на опрема и машини	20,000,000
	20	ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРСМ		3,000,000
		42	Стоки и услуги	3,000,000
		426	Други тековни расходи	3,000,000
	21	ОБУКА		40,000,000
		42	Стоки и услуги	40,000,000
		420	Патни и дневни расходи	5,000,000
		423	Материјали и ситен инвентар	30,000,000
		425	Договорни услуги	5,000,000
	22	ЛОГИСТИКА ВО АРСМ		50,000,000
		42	Стоки и услуги	50,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	50,000,000
	30	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ		110,000,000
		42	Стоки и услуги	110,000,000
		423	Материјали и ситен инвентар	70,000,000
		426	Други тековни расходи	40,000,000
	50	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА		10,000,000
		42	Стоки и услуги	10,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	10,000,000
	51	УСЛУГИ		5,000,000

Опис			Намалување
	42	Стоки и услуги	5,000,000
	423	Материјали и ситен инвентар	5,000,000
55	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА		100,000,000
	48	Капитални расходи	100,000,000
	482	Други градежни објекти	100,000,000
60	ВОЕНА АКАДЕМИЈА		5,000,000
	42	Стоки и услуги	3,000,000
	423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000
	425	Договорни услуги	1,000,000
	426	Други тековни расходи	1,000,000
	46	Субвенции и трансфери	2,000,000
	464	Разни трансфери	2,000,000
ВА	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО		1,010,000,000
	48	Капитални расходи	1,010,000,000
	480	Купување на опрема и машини	1,000,000,000
	483	Купување на мебел	10,000,000
05002	ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ		9,085,000
10	АДМИНИСТРАЦИЈА		8,085,000
	40	Плати и надоместоци	215,000
	401	Основни плати	143,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	72,000
	42	Стоки и услуги	200,000
	420	Патни и дневни расходи	200,000
	48	Капитални расходи	7,670,000
	480	Купување на опрема и машини	6,000,000
	481	Градежни објекти	150,000
	486	Купување на возила	1,520,000
20	СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РСМ-ЕУ		1,000,000
	42	Стоки и услуги	500,000
	425	Договорни услуги	500,000
	48	Капитални расходи	500,000
	482	Други градежни објекти	500,000
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ		3,013,000
20	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ		2,013,000
	40	Плати и надоместоци	213,000
	401	Основни плати	142,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	71,000
	48	Капитални расходи	1,800,000
	482	Други градежни објекти	1,400,000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	400,000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА		1,000,000
	42	Стоки и услуги	1,000,000
	426	Други тековни расходи	1,000,000
05004	ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ		18,528,000
20	УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ		228,000
	40	Плати и надоместоци	228,000
	401	Основни плати	152,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	76,000
	ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА		
ЗА	ПОВИКУВАЊЕ		18,300,000
	48	Капитални расходи	18,300,000
	480	Купување на опрема и машини	300,000
	482	Други градежни објекти	18,000,000
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ		207,135,000
10	АДМИНИСТРАЦИЈА		4,735,000
	40	Плати и надоместоци	1,735,000
	401	Основни плати	1,156,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	579,000
	42	Стоки и услуги	3,000,000

Опис				Намалување
		424	Поправки и тековно одржување	3,000,000
	23	ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ		5,000,000
		42	Стоки и услуги	5,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	5,000,000
	2A	РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА		175,000,000
		48	Капитални расходи	175,000,000
		480	Купување на опрема и машини	115,000,000
		483	Купување на мебел	10,000,000
		486	Купување на возила	50,000,000
	2Б	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ		20,000,000
		48	Капитални расходи	20,000,000
		481	Градежни објекти	20,000,000
	30	ЦЕНТАР ЗА ОБУКА		2,050,000
		42	Стоки и услуги	2,050,000
		423	Материјали и ситен инвентар	2,000,000
		426	Други тековни расходи	50,000
	Г2	БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА		350,000
		42	Стоки и услуги	350,000
		426	Други тековни расходи	350,000
06003	АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ			31,035,000
	20	АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ		31,035,000
		40	Плати и надоместоци	1,735,000
		401	Основни плати	1,156,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	579,000
		42	Стоки и услуги	3,300,000
		420	Патни и дневни расходи	800,000
		424	Поправки и тековно одржување	2,500,000
		48	Капитални расходи	26,000,000
		480	Купување на опрема и машини	5,000,000
		481	Градежни објекти	20,000,000
		483	Купување на мебел	1,000,000
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА			224,059,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		223,759,000
		40	Плати и надоместоци	159,000
		401	Основни плати	106,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	53,000
		42	Стоки и услуги	9,100,000
		420	Патни и дневни расходи	500,000
		424	Поправки и тековно одржување	1,500,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
		426	Други тековни расходи	3,600,000
		427	Привремени вработувања	500,000
		46	Субвенции и трансфери	214,000,000
		463	Трансфери до невладини организации	214,000,000
		48	Капитални расходи	500,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
	К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ		300,000
		42	Стоки и услуги	300,000
		425	Договорни услуги	300,000
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ			31,300,000
	20	САНКЦИИ		5,211,000
		40	Плати и надоместоци	111,000
		401	Основни плати	73,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	38,000
		42	Стоки и услуги	3,100,000
		424	Поправки и тековно одржување	2,500,000
		425	Договорни услуги	100,000
		426	Други тековни расходи	500,000
		48	Капитални расходи	2,000,000

Опис				Намалување
		480	Купување на опрема и машини	1,500,000
		483	Купување на мебел	500,000
30	КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ			5,905,000
	40 Плати и надоместоци			2,405,000
		401	Основни плати	1,603,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	802,000
	42 Стоки и услуги			3,500,000
		423	Материјали и ситен инвентар	2,500,000
		424	Поправки и тековно одржување	500,000
		425	Договорни услуги	500,000
3A	ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ			9,500,000
	48 Капитални расходи			9,500,000
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000
		481	Градежни објекти	3,000,000
		482	Други градежни објекти	4,500,000
3Б	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ			10,684,000
	48 Капитални расходи			10,684,000
		481	Градежни објекти	10,000,000
		483	Купување на мебел	180,000
		486	Купување на возила	504,000
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ			10,136,000
	20 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ			10,136,000
	40 Плати и надоместоци			136,000
		401	Основни плати	91,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	45,000
	48 Капитални расходи			10,000,000
		480	Купување на опрема и машини	10,000,000
07004	БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РСМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА			494,000
	10 АДМИНИСТРАЦИЈА			494,000
	40 Плати и надоместоци			144,000
		401	Основни плати	96,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	48,000
	42 Стоки и услуги			350,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100,000
		425	Договорни услуги	100,000
07005	ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ			6,523,000
	19 ИНСПЕКТОРАТ			6,523,000
	40 Плати и надоместоци			2,873,000
		401	Основни плати	2,238,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	635,000
	42 Стоки и услуги			1,850,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500,000
		425	Договорни услуги	1,350,000
	48 Капитални расходи			1,800,000
		480	Купување на опрема и машини	1,000,000
		483	Купување на мебел	800,000
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ			108,440,000
	10 АДМИНИСТРАЦИЈА			27,953,000
	40 Плати и надоместоци			153,000
		401	Основни плати	102,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	51,000
	42 Стоки и услуги			22,300,000
		420	Патни и дневни расходи	8,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	2,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
		426	Други тековни расходи	10,000,000
		427	Привремени вработувања	300,000
	48 Капитални расходи			5,500,000

Опис				Намалување
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000
		481	Градежни објекти	800,000
		483	Купување на мебел	700,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	2,000,000
20	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА			64,562,000
	40	Плати и надоместоци		2,562,000
		401	Основни плати	1,707,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	855,000
	42	Стоки и услуги		57,000,000
		420	Патни и дневни расходи	4,000,000
		425	Договорни услуги	50,000,000
		426	Други тековни расходи	3,000,000
	48	Капитални расходи		5,000,000
		481	Градежни објекти	4,000,000
		483	Купување на мебел	1,000,000
30	ИСЕЛЕНИШТВО			5,415,000
	42	Стоки и услуги		5,415,000
		420	Патни и дневни расходи	415,000
		425	Договорни услуги	5,000,000
	41	ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА		1,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
	43	ДЕМАРКАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РСМ		700,000
		42	Стоки и услуги	700,000
		425	Договорни услуги	700,000
	K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ		150,000
		42	Стоки и услуги	150,000
		425	Договорни услуги	150,000
	ВА	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО		8,660,000
		42	Стоки и услуги	7,860,000
		420	Патни и дневни расходи	860,000
		426	Други тековни расходи	7,000,000
		48	Капитални расходи	800,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
		483	Купување на мебел	300,000
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ			60,045,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		51,348,000
		40	Плати и надоместоци	448,000
		401	Основни плати	299,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	149,000
		42	Стоки и услуги	19,000,000
		420	Патни и дневни расходи	2,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4,000,000
		423	Материјали и ситен инвентар	2,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	5,000,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
		426	Други тековни расходи	2,000,000
		427	Привремени вработувања	1,000,000
		46	Субвенции и трансфери	10,000,000
		464	Разни трансфери	10,000,000
		48	Капитални расходи	21,900,000
		480	Купување на опрема и машини	20,000,000
		483	Купување на мебел	900,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	1,000,000
	20	МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА		4,650,000
		42	Стоки и услуги	4,650,000
		420	Патни и дневни расходи	1,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	1,500,000
		426	Други тековни расходи	2,150,000

Опис				Намалување
	40	ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ		100,000
		42	Стоки и услуги	100,000
			420 Патни и дневни расходи	100,000
	50	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ		849,000
		40	Плати и надоместоци	149,000
			401 Основни плати	99,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	50,000
		42	Стоки и услуги	400,000
			425 Договорни услуги	200,000
			426 Други тековни расходи	200,000
		48	Капитални расходи	300,000
			480 Купување на опрема и машини	150,000
			485 Вложувања и нефинансиски средства	150,000
	70	УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ		149,000
		40	Плати и надоместоци	149,000
			401 Основни плати	99,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	50,000
	80	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ		2,949,000
		40	Плати и надоместоци	149,000
			401 Основни плати	99,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	50,000
		42	Стоки и услуги	1,050,000
			420 Патни и дневни расходи	200,000
			421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150,000
			423 Материјали и ситен инвентар	100,000
			424 Поправки и тековно одржување	150,000
			425 Договорни услуги	250,000
			426 Други тековни расходи	200,000
		48	Капитални расходи	1,750,000
			480 Купување на опрема и машини	250,000
			483 Купување на мебел	1,500,000
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			10,168,000
	20	ЦАРИНСКА УПРАВА		5,768,000
		40	Плати и надоместоци	1,368,000
			401 Основни плати	912,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	456,000
		42	Стоки и услуги	3,000,000
			420 Патни и дневни расходи	500,000
			424 Поправки и тековно одржување	1,000,000
			425 Договорни услуги	1,000,000
			426 Други тековни расходи	500,000
		46	Субвенции и трансфери	1,300,000
			464 Разни трансфери	1,300,000
		48	Капитални расходи	100,000
			480 Купување на опрема и машини	100,000
	22	УНАПРЕДУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КОНТРОЛА ВРЗ ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ		4,400,000
		42	Стоки и услуги	1,800,000
			424 Поправки и тековно одржување	1,800,000
		48	Капитални расходи	2,600,000
			481 Градежни објекти	600,000
			482 Други градежни објекти	2,000,000
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ			2,222,000
	20	УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ		2,222,000
		40	Плати и надоместоци	222,000
			401 Основни плати	148,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	74,000
		48	Капитални расходи	2,000,000
			486 Купување на возила	2,000,000
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ			14,539,000

Опис				Намалување
20	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ			14,539,000
40	Плати и надоместоци			539,000
401	Основни плати			359,000
402	Придонеси за социјално осигурување			180,000
42	Стоки и услуги			14,000,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			5,000,000
424	Поправки и тековно одржување			2,000,000
425	Договорни услуги			7,000,000
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА			5,475,000
20	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА			5,475,000
40	Плати и надоместоци			375,000
401	Основни плати			250,000
402	Придонеси за социјално осигурување			125,000
42	Стоки и услуги			1,350,000
420	Патни и дневни расходи			200,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			500,000
423	Материјали и ситен инвентар			150,000
424	Поправки и тековно одржување			50,000
425	Договорни услуги			300,000
426	Други тековни расходи			150,000
48	Капитални расходи			3,750,000
480	Купување на опрема и машини			1,500,000
483	Купување на мебел			1,000,000
485	Вложувања и нефинансиски средства			250,000
486	Купување на возила			1,000,000
09008	ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ			1,041,000
19	ИНСПЕКТОРАТИ			1,041,000
40	Плати и надоместоци			121,000
401	Основни плати			81,000
402	Придонеси за социјално осигурување			40,000
42	Стоки и услуги			150,000
424	Поправки и тековно одржување			50,000
425	Договорни услуги			50,000
426	Други тековни расходи			50,000
48	Капитални расходи			770,000
480	Купување на опрема и машини			50,000
486	Купување на возила			720,000
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА			257,402,000
10	АДМИНИСТРАЦИЈА			9,103,000
40	Плати и надоместоци			303,000
401	Основни плати			225,000
402	Придонеси за социјално осигурување			78,000
42	Стоки и услуги			7,000,000
420	Патни и дневни расходи			3,500,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			1,000,000
423	Материјали и ситен инвентар			200,000
424	Поправки и тековно одржување			300,000
426	Други тековни расходи			2,000,000
48	Капитални расходи			1,800,000
480	Купување на опрема и машини			500,000
481	Градежни објекти			150,000
483	Купување на мебел			150,000
485	Вложувања и нефинансиски средства			1,000,000
11	ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА			9,300,000
42	Стоки и услуги			2,800,000
425	Договорни услуги			2,800,000
46	Субвенции и трансфери			6,500,000
462	Субвенции за приватни претпријатија			1,500,000
464	Разни трансфери			5,000,000

Опис				Намалување
14	РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ			23,000,000
	42	Стоки и услуги		10,000,000
		425	Договорни услуги	4,500,000
		426	Други тековни расходи	5,500,000
	46	Субвенции и трансфери		10,000,000
		464	Разни трансфери	10,000,000
	48	Капитални расходи		3,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	3,000,000
15	ВНАТРЕШЕН ПАЗАР			18,010,000
	42	Стоки и услуги		310,000
		425	Договорни услуги	310,000
	46	Субвенции и трансфери		17,700,000
		464	Разни трансфери	17,700,000
16	ИНВЕСТИЦИИ И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ			500,000
	42	Стоки и услуги		500,000
		425	Договорни услуги	400,000
		426	Други тековни расходи	100,000
20	ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ			1,600,000
	42	Стоки и услуги		1,600,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
		426	Други тековни расходи	600,000
21	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД			1,444,000
	40	Плати и надоместоци		144,000
		401	Основни плати	105,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	39,000
	42	Стоки и услуги		1,200,000
		420	Патни и дневни расходи	400,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100,000
		425	Договорни услуги	300,000
		426	Други тековни расходи	400,000
	46	Субвенции и трансфери		100,000
		464	Разни трансфери	100,000
31	АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА			494,000
	40	Плати и надоместоци		144,000
		401	Основни плати	105,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	39,000
	42	Стоки и услуги		350,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		424	Поправки и тековно одржување	100,000
		425	Договорни услуги	100,000
		426	Други тековни расходи	50,000
32	РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА			58,000,000
	46	Субвенции и трансфери		40,000,000
		464	Разни трансфери	40,000,000
	48	Капитални расходи		18,000,000
		482	Други градежни објекти	18,000,000
ЗД	ГАСИФИКАЦИЈА			98,000,000
	48	Капитални расходи		98,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	98,000,000
40	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РСМ			5,144,000
	40	Плати и надоместоци		144,000
		401	Основни плати	105,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	39,000
	42	Стоки и услуги		3,000,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
	46	Субвенции и трансфери		2,000,000
		464	Разни трансфери	2,000,000
50	ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА			144,000
	40	Плати и надоместоци		144,000

Опис				Намалување
		401	Основни плати	105,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	39,000
51	ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА			163,000
	40	Плати и надоместоци		163,000
		401	Основни плати	109,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	54,000
до	ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ			19,800,000
	46	Субвенции и трансфери		19,800,000
		464	Разни трансфери	19,800,000
дг	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА			12,700,000
	42	Стоки и услуги		1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
	46	Субвенции и трансфери		11,700,000
		462	Субвенции за приватни претпријатија	8,700,000
		463	Трансфери до невладини организации	3,000,000
10002	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РСМ			10,321,000
	20	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		5,321,000
		40	Плати и надоместоци	471,000
			401 Основни плати	314,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	157,000
		42	Стоки и услуги	4,850,000
			420 Патни и дневни расходи	2,000,000
			421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,000,000
			423 Материјали и ситен инвентар	150,000
			424 Поправки и тековно одржување	700,000
			425 Договорни услуги	700,000
			426 Други тековни расходи	300,000
	21	ЕКОНОМСКИ МАРКЕТИНГ		5,000,000
		42	Стоки и услуги	5,000,000
			425 Договорни услуги	5,000,000
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ			58,426,000
	20	ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ		58,426,000
		40	Плати и надоместоци	126,000
			401 Основни плати	84,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	42,000
		42	Стоки и услуги	39,700,000
			420 Патни и дневни расходи	1,000,000
			421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000
			423 Материјали и ситен инвентар	1,500,000
			425 Договорни услуги	35,000,000
			426 Други тековни расходи	2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	18,000,000
			462 Субвенции за приватни претпријатија	18,000,000
		48	Капитални расходи	600,000
			480 Купување на опрема и машини	400,000
			483 Купување на мебел	100,000
			485 Вложувања и нефинансиски средства	100,000
10004	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ			136,498,000
	20	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ		18,498,000
		40	Плати и надоместоци	498,000
			401 Основни плати	332,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	166,000
		42	Стоки и услуги	18,000,000
			426 Други тековни расходи	18,000,000
	д6	ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА		1,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
			425 Договорни услуги	1,000,000
	дв	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ		117,000,000
		48	Капитални расходи	117,000,000

Опис				Намалување
		482	Други градежни објекти	117,000,000
10005	ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ			3,142,000
	19 ИНСПЕКТОРАТИ			3,142,000
	40 Плати и надоместоци			142,000
		401	Основни плати	95,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	47,000
	48 Капитални расходи			3,000,000
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000
		481	Градежни објекти	500,000
		483	Купување на мебел	500,000
10006	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА			479,000
	19 ИНСПЕКТОРАТИ			479,000
	40 Плати и надоместоци			129,000
		401	Основни плати	86,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	43,000
	42 Стоки и услуги			150,000
		425	Договорни услуги	100,000
		426	Други тековни расходи	50,000
	48 Капитални расходи			200,000
		480	Купување на опрема и машини	50,000
		483	Купување на мебел	100,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	50,000
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			183,724,000
	10 АДМИНИСТРАЦИЈА			614,000
	40 Плати и надоместоци			264,000
		401	Основни плати	176,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	88,000
	48 Капитални расходи			350,000
		480	Купување на опрема и машини	50,000
		483	Купување на мебел	300,000
	21 ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА			64,690,000
	48 Капитални расходи			64,690,000
		482	Други градежни објекти	25,940,000
		488	Капитални дотации до ЕЛС	38,750,000
	26 ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИ			8,000,000
	48 Капитални расходи			8,000,000
		482	Други градежни објекти	8,000,000
	2Е КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ОХРИД И СТРУГА			60,000,000
	48 Капитални расходи			60,000,000
		489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	60,000,000
	30 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ			20,250,000
	42 Стоки и услуги			20,000,000
		425	Договорни услуги	20,000,000
	48 Капитални расходи			250,000
		480	Купување на опрема и машини	250,000
	40 МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ			10,800,000
	48 Капитални расходи			10,800,000
		480	Купување на опрема и машини	10,800,000
	60 ЗАШТИТА НА ВОДИ			40,000
	48 Капитални расходи			40,000
		483	Купување на мебел	40,000
	С1 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА			19,330,000
	42 Стоки и услуги			17,000,000
		425	Договорни услуги	17,000,000
	46 Субвенции и трансфери			2,000,000
		464	Разни трансфери	2,000,000
	48 Капитални расходи			330,000
		481	Градежни објекти	300,000
		483	Купување на мебел	30,000

Опис			Намалување
12102	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА		3,420,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ	3,420,000
		40 Плати и надоместоци	120,000
		401 Основни плати	80,000
		402 Придонеси за социјално осигурување	40,000
		42 Стоки и услуги	800,000
		420 Патни и дневни расходи	200,000
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000
		426 Други тековни расходи	400,000
		48 Капитални расходи	2,500,000
		480 Купување на опрема и машини	2,000,000
		486 Купување на возила	500,000
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ		318,054,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА	33,604,000
		40 Плати и надоместоци	504,000
		401 Основни плати	336,000
		402 Придонеси за социјално осигурување	168,000
		42 Стоки и услуги	500,000
		420 Патни и дневни расходи	500,000
		46 Субвенции и трансфери	32,100,000
		464 Разни трансфери	32,100,000
		48 Капитални расходи	500,000
		483 Купување на мебел	500,000
	11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	20,000,000
		48 Капитални расходи	20,000,000
		488 Капитални дотации до ЕЛС	20,000,000
	20	СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ	11,250,000
		42 Стоки и услуги	1,000,000
		424 Поправки и тековно одржување	500,000
		426 Други тековни расходи	500,000
		46 Субвенции и трансфери	10,000,000
		464 Разни трансфери	10,000,000
		48 Капитални расходи	250,000
		480 Купување на опрема и машини	250,000
	30	УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	135,000,000
		42 Стоки и услуги	10,000,000
		425 Договорни услуги	10,000,000
		48 Капитални расходи	125,000,000
		482 Други градежни објекти	125,000,000
	3Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	5,500,000
		42 Стоки и услуги	2,500,000
		425 Договорни услуги	2,500,000
		48 Капитални расходи	3,000,000
		488 Капитални дотации до ЕЛС	3,000,000
	ЗД	ГАСИФИКАЦИЈА	500,000
		48 Капитални расходи	500,000
		482 Други градежни објекти	500,000
	ЗГ	ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12,000,000
		42 Стоки и услуги	2,000,000
		425 Договорни услуги	2,000,000
		48 Капитални расходи	10,000,000
		482 Други градежни објекти	10,000,000
	ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	100,200,000
		42 Стоки и услуги	200,000
		425 Договорни услуги	200,000
		46 Субвенции и трансфери	50,000,000
		461 Субвенции за јавни претпријатија	50,000,000
		48 Капитални расходи	50,000,000
		489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	50,000,000

Опис				Намалување
13004	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ			134,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		134,000
		40	Плати и надоместоци	134,000
		401	Основни плати	89,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	45,000
13005	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ			344,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		344,000
		40	Плати и надоместоци	144,000
		401	Основни плати	96,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	48,000
		42	Стоки и услуги	200,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100,000
		425	Договорни услуги	100,000
13006	ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ			615,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		615,000
		40	Плати и надоместоци	115,000
		401	Основни плати	77,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	38,000
		42	Стоки и услуги	300,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000
		425	Договорни услуги	100,000
		48	Капитални расходи	200,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	200,000
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО			107,127,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		1,327,000
		40	Плати и надоместоци	827,000
		401	Основни плати	551,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	276,000
		48	Капитални расходи	500,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
	12	ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ		500,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		426	Други тековни расходи	500,000
	14	МРЕЖА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА		200,000
		46	Субвенции и трансфери	200,000
		464	Разни трансфери	200,000
	21	ШУМСКА ПОЛИЦИЈА		2,000,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		423	Материјали и ситен инвентар	2,000,000
	30	ЗЕМЈОДЕЛСТВО		5,100,000
		46	Субвенции и трансфери	100,000
		464	Разни трансфери	100,000
		48	Капитални расходи	5,000,000
		489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5,000,000
	51	ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА		1,000,000
		46	Субвенции и трансфери	1,000,000
		464	Разни трансфери	1,000,000
	60	ВОДОСТОПАНСТВО		36,000,000
		48	Капитални расходи	36,000,000
		480	Купување на опрема и машини	35,000,000
		482	Други градежни објекти	1,000,000
	6А	ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА		30,000,000
		48	Капитални расходи	30,000,000
		480	Купување на опрема и машини	30,000,000
	6Г	ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР		31,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		427	Привремени вработувања	1,000,000
		48	Капитални расходи	30,000,000

Опис				Намалување
		482	Други градежни објекти	30,000,000
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА			413,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		413,000
		40	Плати и надоместоци	213,000
		401	Основни плати	142,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	71,000
		42	Стоки и услуги	100,000
		425	Договорни услуги	100,000
		48	Капитални расходи	100,000
		480	Купување на опрема и машини	100,000
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ			381,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		131,000
		40	Плати и надоместоци	131,000
		401	Основни плати	87,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	44,000
	30	МЕТЕОРОЛОГИЈА		150,000
		42	Стоки и услуги	150,000
		425	Договорни услуги	150,000
	40	ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ		100,000
		42	Стоки и услуги	100,000
		424	Поправки и тековно одржување	100,000
14004	АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ			37,934,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		7,434,000
		40	Плати и надоместоци	234,000
		401	Основни плати	156,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	78,000
		42	Стоки и услуги	1,400,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500,000
		424	Поправки и тековно одржување	200,000
		425	Договорни услуги	500,000
		48	Капитални расходи	5,800,000
		480	Купување на опрема и машини	1,000,000
		481	Градежни објекти	3,000,000
		483	Купување на мебел	800,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	1,000,000
	20	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО		30,500,000
		46	Субвенции и трансфери	30,500,000
		464	Разни трансфери	30,500,000
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РСМ			46,073,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		9,073,000
		40	Плати и надоместоци	273,000
		401	Основни плати	182,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	91,000
		42	Стоки и услуги	1,800,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		423	Материјали и ситен инвентар	150,000
		424	Поправки и тековно одржување	600,000
		425	Договорни услуги	800,000
		426	Други тековни расходи	100,000
		48	Капитални расходи	7,000,000
		481	Градежни објекти	7,000,000
	20	ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		34,000,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	30,000,000
		464	Разни трансфери	30,000,000
		48	Капитални расходи	2,000,000
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000

Опис				Намалување
	40	ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО		3,000,000
		46	Субвенции и трансфери	3,000,000
		464	Разни трансфери	3,000,000
14006	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО			267,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		267,000
		40	Плати и надоместоци	267,000
		401	Основни плати	178,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	89,000
14007	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО			3,271,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		3,271,000
		40	Плати и надоместоци	121,000
		401	Основни плати	81,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	40,000
		42	Стоки и услуги	150,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		48	Капитални расходи	3,000,000
		486	Купување на возила	3,000,000
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА			568,521,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		4,967,000
		40	Плати и надоместоци	417,000
		401	Основни плати	278,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	139,000
		42	Стоки и услуги	4,550,000
		420	Патни и дневни расходи	950,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
		426	Други тековни расходи	200,000
		427	Привремени вработувања	400,000
	ЗА	ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА		25,000,000
		48	Капитални расходи	25,000,000
		480	Купување на опрема и машини	5,000,000
		481	Градежни објекти	20,000,000
	40	ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ		3,865,000
		40	Плати и надоместоци	2,665,000
		401	Основни плати	1,776,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	889,000
		42	Стоки и услуги	1,200,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,200,000
	42	УСТАНОВИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		250,000
		48	Капитални расходи	250,000
		481	Градежни објекти	250,000
	43	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ		2,200,000
		42	Стоки и услуги	2,200,000
		424	Поправки и тековно одржување	2,000,000
		427	Привремени вработувања	200,000
	46	ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ		22,500,000
		42	Стоки и услуги	4,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,000,000
		423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	18,500,000
		463	Трансфери до невладини организации	3,500,000
		464	Разни трансфери	15,000,000
		ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ		
	4А	ЗА СТАРИ ЛИЦА		3,000,000
		48	Капитални расходи	3,000,000
		481	Градежни објекти	3,000,000
	80	РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА		1,800,000
		42	Стоки и услуги	300,000
		425	Договорни услуги	300,000

Опис				Намалување
		46	Субвенции и трансфери	1,500,000
		463	Трансфери до невладини организации	1,500,000
	A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС		3,939,000
		44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	3,939,000
		443	Блок дотации	3,939,000
	B5	СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТИ		500,000,000
		43	Тековни трансфери до вонбуџетските фондови	500,000,000
		431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	334,000,000
		432	Трансфери до Агенцијата за вработување	22,000,000
		433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	144,000,000
	K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ		1,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
15002	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД			127,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		127,000
		40	Плати и надоместоци	127,000
		401	Основни плати	85,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	42,000
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА			612,547,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		14,369,000
		40	Плати и надоместоци	389,000
		401	Основни плати	259,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	130,000
		42	Стоки и услуги	4,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
		424	Поправки и тековно одржување	500,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
		426	Други тековни расходи	500,000
		46	Субвенции и трансфери	500,000
		464	Разни трансфери	500,000
		48	Капитални расходи	9,480,000
		482	Други градежни објекти	6,000,000
		483	Купување на мебел	2,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	1,480,000
	11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ		1,900,000
		42	Стоки и услуги	900,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
		425	Договорни услуги	500,000
		426	Други тековни расходи	200,000
		46	Субвенции и трансфери	1,000,000
		464	Разни трансфери	1,000,000
	12	НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ		1,400,000
		42	Стоки и услуги	1,200,000
		424	Поправки и тековно одржување	500,000
		425	Договорни услуги	500,000
		426	Други тековни расходи	200,000
		48	Капитални расходи	200,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	200,000
	14	АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ		2,600,000
		40	Плати и надоместоци	1,900,000
		401	Основни плати	1,300,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	600,000
		42	Стоки и услуги	700,000
		420	Патни и дневни расходи	25,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000
		423	Материјали и ситен инвентар	50,000
		424	Поправки и тековно одржување	25,000
		425	Договорни услуги	250,000
		426	Други тековни расходи	150,000

Опис			Намалување
15	ФОНД ЗА ГРИЖА И НАДГРАДБА НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ		1,000,000
	42	Стоки и услуги	1,000,000
		425 Договорни услуги	1,000,000
20	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		19,775,000
	40	Плати и надоместоци	1,475,000
		401 Основни плати	983,000
		402 Придонеси за социјално осигурување	492,000
	42	Стоки и услуги	7,800,000
		420 Патни и дневни расходи	1,400,000
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4,000,000
		423 Материјали и ситен инвентар	300,000
		425 Договорни услуги	2,000,000
		426 Други тековни расходи	100,000
	46	Субвенции и трансфери	2,000,000
		464 Разни трансфери	2,000,000
	48	Капитални расходи	8,500,000
		480 Купување на опрема и машини	1,000,000
		482 Други градежни објекти	2,500,000
		483 Купување на мебел	2,000,000
		486 Купување на возила	3,000,000
21	ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНО		117,600,000
	42	Стоки и услуги	112,400,000
		420 Патни и дневни расходи	400,000
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
		423 Материјали и ситен инвентар	100,000,000
		425 Договорни услуги	10,000,000
	48	Капитални расходи	5,200,000
		480 Купување на опрема и машини	200,000
		482 Други градежни објекти	2,300,000
		483 Купување на мебел	2,700,000
22	МЕЃУНАРОДНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		700,000
	42	Стоки и услуги	700,000
		425 Договорни услуги	200,000
		426 Други тековни расходи	500,000
26	ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ		15,000,000
	42	Стоки и услуги	15,000,000
		427 Привремени вработувања	15,000,000
30	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		31,475,000
	40	Плати и надоместоци	1,475,000
		401 Основни плати	983,000
		402 Придонеси за социјално осигурување	492,000
	42	Стоки и услуги	22,200,000
		420 Патни и дневни расходи	800,000
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4,000,000
		423 Материјали и ситен инвентар	1,000,000
		424 Поправки и тековно одржување	1,000,000
		425 Договорни услуги	15,000,000
		426 Други тековни расходи	400,000
	46	Субвенции и трансфери	1,000,000
		464 Разни трансфери	1,000,000
	48	Капитални расходи	6,800,000
		480 Купување на опрема и машини	1,500,000
		482 Други градежни објекти	4,500,000
		483 Купување на мебел	800,000
31	ПРОЕКТИ ВО СРЕДНО		32,200,000
	42	Стоки и услуги	30,000,000
		420 Патни и дневни расходи	500,000
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
		423 Материјали и ситен инвентар	7,000,000

Опис				Намалување
		425	Договорни услуги	20,000,000
		426	Други тековни расходи	500,000
	48	Капитални расходи		2,200,000
		480	Купување на опрема и машини	200,000
		483	Купување на мебел	2,000,000
32	ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ			1,300,000
	42	Стоки и услуги		300,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		426	Други тековни расходи	200,000
	46	Субвенции и трансфери		1,000,000
		464	Разни трансфери	1,000,000
33	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ			1,350,000
	42	Стоки и услуги		1,250,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
	48	Капитални расходи		100,000
		480	Купување на опрема и машини	100,000
34	МЕЃУНАРОДНА МАТУРА			300,000
	42	Стоки и услуги		300,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	200,000
36	РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА			2,000,000
	48	Капитални расходи		2,000,000
		482	Други градежни објекти	2,000,000
40	ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ			1,000,000
	42	Стоки и услуги		1,000,000
		426	Други тековни расходи	1,000,000
41	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ			19,600,000
	40	Плати и надоместоци		5,000,000
		401	Основни плати	3,500,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	1,500,000
	42	Стоки и услуги		7,600,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7,200,000
		423	Материјали и ситен инвентар	200,000
		426	Други тековни расходи	100,000
	48	Капитални расходи		7,000,000
		480	Купување на опрема и машини	5,000,000
		483	Купување на мебел	2,000,000
42	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА			7,400,000
	48	Капитални расходи		7,400,000
		480	Купување на опрема и машини	400,000
		482	Други градежни објекти	5,000,000
		483	Купување на мебел	2,000,000
43	УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО			15,000,000
	40	Плати и надоместоци		10,000,000
		401	Основни плати	7,000,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	3,000,000
	48	Капитални расходи		5,000,000
		480	Купување на опрема и машини	3,000,000
		483	Купување на мебел	2,000,000
44	УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП			7,100,000
	42	Стоки и услуги		2,100,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
	48	Капитални расходи		5,000,000
		480	Купување на опрема и машини	3,000,000
		482	Други градежни објекти	2,000,000

Опис			Намалување
45	УНИВЕРЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА		26,500,000
	42	Стоки и услуги	1,500,000
	425	Договорни услуги	1,500,000
	48	Капитални расходи	25,000,000
	480	Купување на опрема и машини	3,000,000
	482	Други градежни објекти	20,000,000
	483	Купување на мебел	2,000,000
46	УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОХРИД		4,600,000
	42	Стоки и услуги	100,000
	420	Патни и дневни расходи	100,000
	48	Капитални расходи	4,500,000
	480	Купување на опрема и машини	1,000,000
	482	Други градежни објекти	2,000,000
	483	Купување на мебел	1,500,000
48	ИЗГРАДБА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА		70,000,000
	48	Капитални расходи	70,000,000
	482	Други градежни објекти	70,000,000
50	УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД		15,000,000
	46	Субвенции и трансфери	15,000,000
	464	Разни трансфери	15,000,000
60	СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД		36,000,000
	46	Субвенции и трансфери	30,000,000
	464	Разни трансфери	30,000,000
	48	Капитални расходи	6,000,000
	483	Купување на мебел	6,000,000
71	НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА		14,500,000
	42	Стоки и услуги	7,500,000
	420	Патни и дневни расходи	1,500,000
	423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000
	425	Договорни услуги	5,000,000
	46	Субвенции и трансфери	7,000,000
	464	Разни трансфери	7,000,000
72	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ		13,500,000
	42	Стоки и услуги	10,000,000
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
	425	Договорни услуги	8,000,000
	48	Капитални расходи	3,500,000
	480	Купување на опрема и машини	2,500,000
	482	Други градежни објекти	1,000,000
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС		36,558,000
	44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	36,558,000
	443	Блок дотации	36,558,000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА		18,120,000
	42	Стоки и услуги	18,120,000
	426	Други тековни расходи	18,120,000
ТА	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА		10,000,000
	48	Капитални расходи	10,000,000
	482	Други градежни објекти	10,000,000
ТБ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА		10,000,000
	48	Капитални расходи	10,000,000
	482	Други градежни објекти	10,000,000
ТД	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА		5,000,000
	48	Капитални расходи	5,000,000
	482	Други градежни објекти	5,000,000
ТЕ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА		5,000,000
	48	Капитални расходи	5,000,000
	482	Други градежни објекти	5,000,000
ТГ	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА		9,700,000

Опис				Намалување
		48	Капитални расходи	9,700,000
		482	Други градежни објекти	9,700,000
ТК			ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	35,000,000
		48	Капитални расходи	35,000,000
		482	Други градежни објекти	35,000,000
ТВ			ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	10,000,000
		48	Капитални расходи	10,000,000
		482	Други градежни објекти	10,000,000
16002			БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	9,762,000
	10		АДМИНИСТРАЦИЈА	2,262,000
		40	Плати и надоместоци	762,000
		401	Основни плати	508,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	254,000
		48	Капитални расходи	1,500,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	1,000,000
	20		РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	500,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		425	Договорни услуги	500,000
	24		ПОДГОТОВКА НА ТЕСТОВИ ЗА ЕКСТЕРНА ПРОВЕРКА НА УЧЕНИЦИТЕ	500,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		425	Договорни услуги	500,000
			ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ	2,000,000
	25		ОБРАЗОВАНИЕ	2,000,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
	30		ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА	800,000
		48	Капитални расходи	800,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
		483	Купување на мебел	300,000
	32		МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА	2,200,000
		42	Стоки и услуги	1,500,000
		426	Други тековни расходи	1,500,000
		48	Капитални расходи	700,000
		480	Купување на опрема и машини	700,000
	33		НАЦИОНАЛНО ТЕСТИРАЊЕ	500,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		425	Договорни услуги	500,000
			РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1,000,000
	40		ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1,000,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
16003			НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	1,156,000
	20		ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	1,156,000
		40	Плати и надоместоци	156,000
		401	Основни плати	104,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	52,000
		42	Стоки и услуги	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
16004			ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ	1,749,000
	19		ИНСПЕКТОРАТИ	1,749,000
		40	Плати и надоместоци	149,000
		401	Основни плати	99,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	50,000
		42	Стоки и услуги	100,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		48	Капитални расходи	1,500,000
		486	Купување на возила	1,500,000
16101			АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	67,543,000

Опис				Намалување
20	СПОРТ			1,293,000
	40	Плати и надоместоци		293,000
		401	Основни плати	195,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	98,000
	42	Стоки и услуги		500,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300,000
	48	Капитални расходи		500,000
		480	Купување на опрема и машини	200,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	300,000
	2A	СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ		50,000,000
		48	Капитални расходи	50,000,000
		482	Други градежни објекти	50,000,000
	30	МЛАДИ		12,250,000
		42	Стоки и услуги	6,150,000
		420	Патни и дневни расходи	150,000
		425	Договорни услуги	3,500,000
		426	Други тековни расходи	2,500,000
		46	Субвенции и трансфери	4,500,000
		463	Трансфери до невладини организации	2,500,000
		464	Разни трансфери	2,000,000
		48	Капитални расходи	1,600,000
		480	Купување на опрема и машини	700,000
		483	Купување на мебел	900,000
	40	МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ		4,000,000
		46	Субвенции и трансфери	4,000,000
		463	Трансфери до невладини организации	4,000,000
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА			28,658,000
	20	ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО		1,658,000
		40	Плати и надоместоци	558,000
		401	Основни плати	372,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	186,000
		42	Стоки и услуги	1,100,000
		420	Патни и дневни расходи	1,100,000
	K6	РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА		9,000,000
		48	Капитални расходи	9,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	9,000,000
	HA	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ		18,000,000
		42	Стоки и услуги	18,000,000
		425	Договорни услуги	5,000,000
		426	Други тековни расходи	13,000,000
17002	ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ			123,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		123,000
		40	Плати и надоместоци	123,000
		401	Основни плати	82,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	41,000
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА			9,685,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		3,001,000
		40	Плати и надоместоци	201,000
		401	Основни плати	134,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	67,000
		42	Стоки и услуги	1,800,000
		420	Патни и дневни расходи	1,500,000
		426	Други тековни расходи	300,000
		46	Субвенции и трансфери	1,000,000
		464	Разни трансфери	1,000,000
	20	УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО		2,384,000
		40	Плати и надоместоци	84,000
		401	Основни плати	56,000

Опис				Намалување
		402	Придонеси за социјално осигурување	28,000
	42	Стоки и услуги		300,000
		420	Патни и дневни расходи	300,000
	48	Капитални расходи		2,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	2,000,000
23	АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ			500,000
	46	Субвенции и трансфери		500,000
		464	Разни трансфери	500,000
26	ПУБЛИКАЦИЈА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО			300,000
	46	Субвенции и трансфери		300,000
		464	Разни трансфери	300,000
28	ЕВИДЕНЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО			500,000
	46	Субвенции и трансфери		500,000
		464	Разни трансфери	500,000
31	АНТИЧКИ ТЕАТАР СКУПИ			3,000,000
	48	Капитални расходи		3,000,000
		482	Други градежни објекти	3,000,000
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА			230,386,000
	10	ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ		7,000,000
		46	Субвенции и трансфери	7,000,000
		464	Разни трансфери	7,000,000
	20	БИБЛИОТЕКАРСТВО		2,616,000
		40	Плати и надоместоци	616,000
		401	Основни плати	410,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
		42	Стоки и услуги	500,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500,000
		46	Субвенции и трансфери	1,500,000
		464	Разни трансфери	1,500,000
	31	АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ		22,125,000
		40	Плати и надоместоци	125,000
		401	Основни плати	85,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	40,000
		46	Субвенции и трансфери	22,000,000
		464	Разни трансфери	22,000,000
	40	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		8,616,000
		40	Плати и надоместоци	616,000
		401	Основни плати	410,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
		46	Субвенции и трансфери	8,000,000
		464	Разни трансфери	8,000,000
	41	ДРАМСКА ДЕЈНОСТ		12,616,000
		40	Плати и надоместоци	616,000
		401	Основни плати	410,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	10,000,000
		464	Разни трансфери	10,000,000
	47	ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		6,616,000
		40	Плати и надоместоци	616,000
		401	Основни плати	410,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
		42	Стоки и услуги	2,000,000
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	4,000,000
		464	Разни трансфери	4,000,000
	48	АЛБАНСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ		10,000,000

Опис			Намалување
	48	Капитални расходи	10,000,000
	480	Купување на опрема и машини	10,000,000
50	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО		39,616,000
	40	Плати и надоместоци	616,000
	401	Основни плати	410,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
	42	Стоки и услуги	1,000,000
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,000,000
	46	Субвенции и трансфери	8,000,000
	464	Разни трансфери	8,000,000
	48	Капитални расходи	30,000,000
	482	Други градежни објекти	30,000,000
60	ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН		7,000,000
	46	Субвенции и трансфери	7,000,000
	464	Разни трансфери	7,000,000
70	КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ		10,000,000
	46	Субвенции и трансфери	10,000,000
	464	Разни трансфери	10,000,000
72	МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОГРАМИ		10,000,000
	46	Субвенции и трансфери	10,000,000
	464	Разни трансфери	10,000,000
80	МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ		10,616,000
	40	Плати и надоместоци	616,000
	401	Основни плати	410,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	206,000
	46	Субвенции и трансфери	10,000,000
	464	Разни трансфери	10,000,000
81	ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА		4,000,000
	46	Субвенции и трансфери	4,000,000
	464	Разни трансфери	4,000,000
84	ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА		53,000,000
	42	Стоки и услуги	3,000,000
	424	Поправки и тековно одржување	2,000,000
	425	Договорни услуги	1,000,000
	48	Капитални расходи	50,000,000
	480	Купување на опрема и машини	5,000,000
	482	Други градежни објекти	15,000,000
	488	Капитални дотации до ЕЛС	30,000,000
90	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА		15,000,000
	46	Субвенции и трансфери	15,000,000
	464	Разни трансфери	15,000,000
94	ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ		10,000,000
	46	Субвенции и трансфери	10,000,000
	464	Разни трансфери	10,000,000
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС		1,565,000
	44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	1,565,000
	443	Блок дотации	1,565,000
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		955,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА	955,000
	40	Плати и надоместоци	955,000
	401	Основни плати	637,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	318,000
19002	ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ		132,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ	132,000
	40	Плати и надоместоци	132,000
	401	Основни плати	88,000
	402	Придонеси за социјално осигурување	44,000
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		24,345,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА	1,745,000

Опис				Намалување
	40	Плати и надоместоци		145,000
		401	Основни плати	97,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	48,000
	42	Стоки и услуги		700,000
		420	Патни и дневни расходи	400,000
		426	Други тековни расходи	300,000
	48	Капитални расходи		900,000
		480	Купување на опрема и машини	500,000
		483	Купување на мебел	400,000
	40	АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА		2,000,000
		46	Субвенции и трансфери	2,000,000
		464	Разни трансфери	2,000,000
	МБ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА		20,000,000
		46	Субвенции и трансфери	20,000,000
		464	Разни трансфери	20,000,000
	ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ		600,000
		42	Стоки и услуги	600,000
		420	Патни и дневни расходи	400,000
		425	Договорни услуги	200,000
19102	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			1,070,000
	19	ИНСПЕКТОРАТИ		1,070,000
		40	Плати и надоместоци	120,000
			401 Основни плати	80,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	40,000
		42	Стоки и услуги	150,000
			425 Договорни услуги	150,000
		48	Капитални расходи	800,000
			483 Купување на мебел	150,000
			486 Купување на возила	650,000
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО			1,054,000
	20	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО		1,054,000
		40	Плати и надоместоци	204,000
			401 Основни плати	136,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	68,000
		42	Стоки и услуги	850,000
			420 Патни и дневни расходи	200,000
			421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150,000
			426 Други тековни расходи	500,000
19302	АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР			419,000
	20	СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ		419,000
		40	Плати и надоместоци	319,000
			401 Основни плати	213,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	106,000
		42	Стоки и услуги	100,000
			420 Патни и дневни расходи	50,000
			425 Договорни услуги	50,000
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ			394,000
	20	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ		394,000
		40	Плати и надоместоци	194,000
			401 Основни плати	129,000
			402 Придонеси за социјално осигурување	65,000
		42	Стоки и услуги	200,000
			420 Патни и дневни расходи	100,000
			425 Договорни услуги	100,000
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ			245,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		245,000
		40	Плати и надоместоци	245,000
			401 Основни плати	245,000

Опис				Намалување
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА			6,031,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		700,000
		42	Стоки и услуги	700,000
		420	Патни и дневни расходи	600,000
		426	Други тековни расходи	100,000
	20	СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА		5,131,000
		40	Плати и надоместоци	231,000
		401	Основни плати	154,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	77,000
		42	Стоки и услуги	2,500,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		423	Материјали и ситен инвентар	100,000
		425	Договорни услуги	2,000,000
		426	Други тековни расходи	300,000
		48	Капитални расходи	2,400,000
		480	Купување на опрема и машини	200,000
		483	Купување на мебел	200,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	2,000,000
	МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА		200,000
		42	Стоки и услуги	200,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	100,000
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			3,533,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		233,000
		40	Плати и надоместоци	233,000
		401	Основни плати	155,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	78,000
	20	ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАГА		3,300,000
		42	Стоки и услуги	300,000
		425	Договорни услуги	300,000
		48	Капитални расходи	3,000,000
		480	Купување на опрема и машини	2,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	1,000,000
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА			115,000
	20	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА		115,000
		40	Плати и надоместоци	115,000
		401	Основни плати	77,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	38,000
26001	АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ НА РСМ- МАНУ			4,000,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		4,000,000
		42	Стоки и услуги	4,000,000
		420	Патни и дневни расходи	1,000,000
		425	Договорни услуги	3,000,000
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ			130,121,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА		121,000
		40	Плати и надоместоци	121,000
		401	Основни плати	81,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	40,000
	ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ		130,000,000
		48	Капитални расходи	130,000,000
		488	Капитални дотации до ЕЛС	130,000,000
29010	СУДСКА ВЛАСТ			135,002,000
	20	СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		132,002,000
		40	Плати и надоместоци	80,002,000
		401	Основни плати	53,305,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	26,697,000
		42	Стоки и услуги	5,000,000
		425	Договорни услуги	5,000,000
		46	Субвенции и трансфери	5,000,000

Опис				Намалување
		464	Разни трансфери	5,000,000
	48	Капитални расходи		42,000,000
		480	Купување на опрема и машини	20,000,000
		481	Градежни објекти	10,000,000
		485	Вложувања и нефинансиски средства	12,000,000
	30	АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ		3,000,000
	42	Стоки и услуги		2,000,000
		420	Патни и дневни расходи	1,000,000
		425	Договорни услуги	1,000,000
	48	Капитални расходи		1,000,000
		480	Купување на опрема и машини	1,000,000
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			61,944,000
	20	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО		31,029,000
	40	Плати и надоместоци		31,029,000
		401	Основни плати	20,675,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	10,354,000
	2A	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА		30,915,000
	42	Стоки и услуги		20,215,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000
		425	Договорни услуги	19,115,000
	48	Капитални расходи		10,700,000
		480	Купување на опрема и машини	700,000
		486	Купување на возила	10,000,000
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ			3,310,000
	20	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ		1,960,000
	40	Плати и надоместоци		1,760,000
		401	Основни плати	1,173,000
		402	Придонеси за социјално осигурување	587,000
	42	Стоки и услуги		200,000
		420	Патни и дневни расходи	200,000
	22	НП- МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА		600,000
	42	Стоки и услуги		600,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	500,000
	23	НП - МЕХАНИЗАМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ		600,000
	42	Стоки и услуги		600,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	500,000
	24	НП-НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА		150,000
	42	Стоки и услуги		150,000
		420	Патни и дневни расходи	100,000
		425	Договорни услуги	50,000

ПРИЛОГ						
Опис						
Зголемување						
						6,542,000,000
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					5,911,000,000
	10	АДМИНИСТРАЦИЈА				10,000,000
		42	Стоки и услуги			10,000,000
			420	Патни и дневни расходи		10,000,000
	P1	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА				5,901,000,000
		46	Субвенции и трансфери			5,901,000,000
			464	Разни трансфери		5,901,000,000
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА					95,000,000
	P1	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА				95,000,000
		46	Субвенции и трансфери			95,000,000
			464	Разни трансфери		95,000,000
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА					500,000,000
	P1	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА				500,000,000
		43	Тековни трансфери до вонбуџетски фондови			500,000,000
			431	Трансфери до Фондот за ПИОМ		334,000,000
			432	Трансфери до Агенцијата за вработување		22,000,000
			433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување		144,000,000
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ					30,000,000
	P1	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА				30,000,000
		46	Субвенции и трансфери			30,000,000
			464	Разни трансфери		30,000,000
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА					6,000,000
	P1	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА				6,000,000
		46	Субвенции и трансфери			6,000,000
			464	Разни трансфери		6,000,000



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020097